

| | | | |
|---------------------|-------|---------|-----------|
| Примено: 02-03-2023 | | | |
| Орг. Един. | Број: | Прилог: | Вредност: |
| 08 | 83/5 | | |

ИЗВЕШТАЈ

со предлог за избор на демонстратор по пријавата на Константин Стојановски за летниот семестар од академската 2022/23 година

На интерниот оглас за избор на демонстратор(ка) бр. 08-364/1 за предметите:

- Германски јазик В2 (0+4),
- Германски јазик В4 (0+2)

објавен на 17.2.2023 година на интернетската страница на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, се пријави кандидатот Константин Стојановски.

Во својство на членови на Комисијата за избор на демонстратор(к)и за студиската програма по преведување и толкување, избрани со Одлуката бр. 08-83/2 од 16.2.2023 година, донесена на 84 редовна седница на Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје од 15.2.2023 година, ја разгледавме пријавата на Константин Стојановски. Следуваат податоците за кандидатот и нашиот став за неговиот избор.

1. Биографија и образование

Константин Стојановски е роден на 28.10.1993 година во Битола. Академското образование го стекнал на филолошката насока на Катедрата за германски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје со просек 9,73 (2012–2018). Во рамките на програмата за студентска размена „Еразмус +“, остварил студиски престој на Универзитетот „Јагелонци“ во Краков, Полска (од септември 2014 до јуни 2015 година), каде што си ги унапредил германистичките познавања и германскојазичната компетенција. Едновременно ги изучувал полскиот и чешкиот јазик, но освен јазичните, стекнал и полонистички и бохемистички знаења од лингвистички, книжевен и интеркултурен аспект. Кандидатот во февруари 2023 година го пријави својот магистерски труд под наслов „Именскиот директен предмет во германскиот и во македонскиот јазик од семантички и дијахронискоморфолошки аспект“ на вториот циклус студии по наука за јазикот на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.

2. Работно искуство

Константин Стојановски работел како наставник по германски јазик во Центарот за странски јазици во Скопје, држејќи различни видови настава за различни изучувачи: општојазични и стручнојазични курсеви за поединци и за групи на подготвителен, почетен и на напреден степен (2016–2019). Во втората половина од овој ангажман бил и соработник во наставата по германски јазик во

училиштето „Нова“ во Скопје (2018–2019), каде што држел индивидуална, групна и додатна настава, вклучително и настава на нивото Це 1, и ги подготвувал изучувачите за стекнување меѓународен сертификат за германскојазични компетенции. Друштвото за едукација „ДСЗ Академие“ во Скопје држел настава по општ германски јазик за возрасни и за деца на почетно и на продолжително ниво и по стручен германски јазик во областа на медицината како подготовка за јазичен испит (2019–2020). Веќе неколку години, кандидатот е ангажиран како демонстратор за предметите врзани за германскиот јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје (од 2019).

3. Усовршување

Во текот на студиите од првиот циклус, кандидатот реализирал двомесечен престој на Летната школа за бохемистички и славистички студии на Универзитетот „Масарик“ во Брно, Чешка (2013). Таму се занимавал со чешкиот јазик, стекнувајќи јазични вештини и контрастивнолингвистички познавања во рамките на словенските јазици. Потоа уследил неговиот практикум во Германската читалница, каде што бил одговорен на книжниот фонд и за комуникацијата со странските членови на читалницата (од јануари до март 2014). Во текот на студискиот престој во Краков, Полска (2014–2015) остварил двомесечно учество во проектот за промовирање странски јазици при краковскиот Економски универзитет, каде што се здобил со вештини во користењето современи методи во наставата по германски како странски јазик и во примената на комбинација од традиционални и иновативни техники во наставата по македонски како странски јазик (од март до мај 2015). Во рамките на проектот на ЦЕЕПУС TRANS2022-TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation учествувал на семинарот за преведувачи и толкувачи во Марибор, Словенија (28.8-4.9.2022).

4. Други компетенции

Константин Стојановски не го владее само германскиот јазик (на нивото Це 2) туку и англискиот (на нивото Це 1), полскиот (на нивото Бе 1) и чешкиот јазик (на нивото Бе 1). Поседува и компјутерски вештини.

5. Заклучок и предлог

Кандидатот има широк спектар на германистички и славистички познавања. Особено се интересира за дијахрониската и за контрастивната димензија во лингвистичките проучувања. Тоа го покажа и во дипломскиот труд, во кој го истражуваше падежниот систем во германскиот јазик од дијахрониски аспект врз примерот на акузативот на именката. Неговиот упис на вториот циклус студии по наука за јазикот на матичниот Факултет и пријавата на магистерскиот труд под наслов „Именскиот директен предмет во германскиот и во македонскиот јазик од семантички и дијахронискоморфолошки аспект“ сведочат за неговата желба и амбиција за натамошен научен напредок.

Но тој е и изверзиран наставник по германски јазик. Во рамките на студиските престои на западнословенското јазично подрачје стекнал дидактички и методски вештини, кои ги применил на неколку работни места во Македонија како наставник по општиот и по стручен германски јазик за различни јазични степени и за различни возрасти и профили на изучувачите.

Кандидатот го познаваме и како неколкугодишен демонстратор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, каде што, меѓу другото, покажа и висок степен на колегијалност, кооперативност и пресретливост.

Со оглед на досегашната успешна соработка, го препорачуваме **Константин Стојановски за демонстратор** по предметот:

- Германски јазик В2 (0+4)
- Германски јазик В4 (0+2)


летниот семестар од академската 2022/23 година.

Скопје, 1.3.2023


Комисија



Проф. д-р Бисера Станкова



Проф. д-р Зорица Николовска



Проф. д-р Владимир Цветковски

